



## Соопштение за јавност

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги донесе одлука со која се врши **зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,26%** во однос на Одлуката од 26.04.2021 година.

Малопродажните цени на бензините **ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 не се менуваат**, односно остануваат на исто ниво како што биле утврдени со одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт од 26.04.2021 година.

Малопродажните цени на **ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) и на Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1) се зголемуваат за 0,50 денар/литар.**

Малопродажната цена на **Мазутот М-1 НС се намалува за 0,149 ден/кг и сега ќе изнесува 34,443 ден/кг.**

Од 5.5.2021 година од 00:01 часот максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат:

Моторен бензин	ЕУРОСУПЕР БС - 95	67,00 (денари/литар)
Моторен бензин	ЕУРОСУПЕР БС -98	69,00 (денари/литар)
Дизел гориво	ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	59,00 (денари/литар)
Масло за горење	Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	58,50 (денари/литар)
Мазут М-1 НС		34,443 (денари/килограм)

Во изминатиот седумдневен период **референтните цени на светските берзи** во просек бележат зголемување: бензинот за 1,243%, дизелот за 2,111%, екстра лесното масло зголемувањето е за 1,287% и кај мазутот за 0,048%.

Во истиот период **курсот на денарот во однос на доларот е понизок за 0,524%.**

Напоменуваме дека ова се максималните цени на нафтените деривати од 00:01 часот на 5.5.2021 година. Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките утврдени цени.

Малопродажните цени на **ЕУРОДИЗЕЛ и ЕУРОСУПЕР БС – 95** во Северна Македонија и неколку земји од ЕУ ([https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/weekly-oil-bulletin\\_en](https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/weekly-oil-bulletin_en) од 26.4.2021), се дадени во следната табела:

Табела 1. Малопродажни цени на Еуродизел и Еуросупер БС-95 (цените во ЕУ земјите се од 26 април 2021)

	Еуродизел (ЕУР)	ЕУРОСУПЕР БС – 95 (ЕУР)
С. Македонија	0,958	1,088
Австрија	1,170	1,218
Бугарија	1,081	1,081
Хрватска	1,295	1,371
Германија	1,310	1,522
Грција	1,317	1,600
Италија	1,438	1,577
Унгарија	1,160	1,169
Словенија	1,190	1,172

4.5.2021